

20141835671

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО

Врз основа на член 65-б став (4) од Законот за шумите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 64/09, 24/11, 53/11, 25/13, 79/13, 147/13, 43/14 и 160/14), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство донесе

**ПРАВИЛНИК ЗА МИНИМАЛНИ-ТЕХНИЧКИ СРЕДСТВА И ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ
КОИ ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛНУВА ПРАВНОТО ЛИЦЕ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ
ШУМСКОКУЛТУРНИ РАБОТИ ЗА АКТИВНОСТИТЕ НА СЕЧА И ДОТУР**

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат минималните технички средства и човечки ресурси кои треба да ги исполнува правното лице за извршување на шумскокултурни работи за активностите на сеча и дотур.

Член 2

Правното лице за извршување на шумскокултурни работи за активностите на сеча и дотур треба да ги има следните минималните технички средства и тоа за:

1. Сеча на огревно дрво, за секои 700 м³ огревно дрво, да обезбеди доказ дека поседува една моторна пила со наведување на вид и тип (марка) на моторна пила;
2. Сеча на техничко дрво, за секои 1100 м³ треба да достави доказ дека поседува една моторна пила со наведување на вид и тип (марка) на моторна пила;
3. За дотур на огревно дрво, за секои 1100 м³ по едно средство за влеча-запрега, за дотур а за секои 2850 м³ треба да има еден трактор со најмала јачина од најмалку 60 KW и најмалку три средства за влеча-запреги и
4. За дотур на техничко дрво, за секои 2850 м³ да поседува еден трактор со јачина од најмалку 60 KW и најмалку три средства за влеча-запрега.

Член 3

Правното лице за извршување на шумскокултурни работи за активностите на сеча и дотур треба да ги има следните минимални човечки ресурси и тоа за:

1. Сеча на огревно дрво, за секои 700 м³ огревно дрво, да обезбеди доказ дека има вработено најмалку еден вработен;
2. Сеча на техничко дрво, за секои 1100 м³ треба да достави доказ дека има вработено еден вработен;
3. Дотур на огревно дрво, вработено лица дотурачи и тоа за секои 1800 м³ по еден вработен, а доколку правното лице поседува трактор за секои 1800 м³ треба да има најмалку еден вработен.
4. Дотур на техничко дрво, за секои 2700 м³ вработено најмалку еден тракторист (машинист) и најмалку еден вработен.

Член 4

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-11044/3
декември 2014 година
Скопје

Министер за земјоделство,
шумарство и водостопанство,
м-р **Михаил Цветков**, с.р.